

20081382720

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 52 став (5) и 83 став (5) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008) а во врска со член 16 став (6) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 88/2008) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, на седницата одржана на 20.10.2008 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА И НАЧИНОТ НА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И/ИЛИ ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишува начинот на присоединување на друштва за управување со задолжителни пензиски фондови, друштва за управување со доброволни пензиски фондови и друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиски друштва) и на задолжителните и/или доброволни пензиски фондови.

Член 2

(1) Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови може да се присоедини само кон друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови.

(2) Друштво за управување со доброволни пензиски фондови може да се присоедини само кон друго друштво за управување со доброволни пензиски фондови.

(3) Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови може да се присоедини само кон друго друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

II. Присоединување на пензиски друштва

Член 3

Пред секое присоединување на едно кон друго пензиско друштво, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) издава одобрение за присоединување на пензиските друштва.

Член 4

(1) Пензиско друштвото кон кое се врши присоединување поднесува барање до Агенцијата заради добивање на одобрение за присоединување на пензиските друштва и присоединување на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови со кои тие управуваат.

(2) Кон барањето од став (1) од овој член пензиското друштво ги доставува следниве документи:

- одлуки за присоединување донесени од страна на надлежен орган на секое пензиско друштво кое учествува во присоединувањето, согласно Законот за трговски друштва;
- организациски и финансиски план за пензиското друштво кон кое се врши присоединување;
- спогодба за условите под кои што ќе се врши присоединувањето донесена од страна на органите на управување на пензиско друштво кое се присоединува и пензиско друштво кон кое се врши присоединување со содржината на спогодбата согласно Законот за трговски друштва;
- одлука за измена и дополнување на статутот на пензиско друштво кон кое се врши присоединување;
- список на поврзани лица со пензиските друштва кои се присоединуваат;
- документ со кој се потврдува финансиската состојба на акционерите на пензиско друштво кон кое се врши присоединување, за период од 5 години до денот на поднесувањето на барањето за присоединување, вклучувајќи документи со кои се потврдува дека секој акционер не е задолжен;
- податоци за потеклото на средствата кои пензиското друштво кон кое се врши присоединување ќе ги користи за самата постапка на присоединување, податоци за други правни лица кои ќе се присоединат или спојат како резултат на присоединувањето;
- податоци за други потребни известувања кои треба да се достават до други институции;
- податоци за акционерската структура и за зголмувањето на капиталот на пензиското друштво кон кое се врши присоединувањето; и
- други документи на барање на Агенцијата.

(3) Покрај документите од став (2) од овој член доколку има измени се доставува и:

- статутот на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд управуван од пензиското друштво кон кое се врши присоединување;
- лицата кои ќе бидат на раководни места;
- договорот со чувар на имот;
- информативниот проспект на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд управуван од пензиското друштво кон кое се врши присоединување;
- членовите на управен и надзорен одбор на пензиското друштво кон кое се врши присоединување;
- лицата со посебни овласувања кои ќе бидат одговорни за инвестиционите одлуки, внатрешна ревизија, индивидуални сметки, маркетинг и контрола на агенти; и
- програма за инвестиционата стратегија на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд управуван од пензиското друштво кон кое се врши присоединување.

Член 5

(1) Документацијата од член 4 од овој правилник поднесена до Агенцијата треба да биде заверена и потпишана од овластените претставници на пензиското друштво кон кое се врши присоединување.

(2) Документите кои не се на македонски јазик, пензиското друштво треба да ги достави со заверен превод на македонски јазик од постојан судски преведувач во Република Македонија.

Член 6

Агенцијата ќе го одбие барањето во следните случаи:

- а) барањето и поднесената документација не ги исполнуваат условите предвидени во овој правилник;

б) ако од поднесената документација со барањето или од друга информација се увиди дека било кое од пензиските друштва кое се присоединува не ги платило даноците, придонесите и други јавни давачки во периодот од последните 5 години до датумот на поднесување на барањето;

в) зголемувањата на акционерскиот капитал на пензиското друштво кон кое се врши присоединување потекнува од заеми, кредити или се оптоварени на друг начин;

г) средствата предвидени за преземање на управувањето на пензиското друштво потекнуваат од заеми, кредити или се оптоварени на друг начин;

д) кога врз основа на претходните постапки е јасно дека барателите го немаат потребното искуство и не се во состојба да управуваат со пензиско друштво во интерес на членовите на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд; и

ѓ) кога издавањето одобрение е спротивно на интересите на членовите на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд или општиот јавен интерес.

Член 7

(1) Агенцијата за барањето одлучува за период од 60 дена од датумот на приемот на барањето.

(2) Доколку Агенцијата побара дополнителни документи од пензиското друштво, тогаш рокот од став (1) на овој член престанува да тече и продолжува откако Агенцијата ќе ги добие бараните информации.

(3) Агенцијата, ако е потребно може да го издаде одобрението за присоединување и подолго од рокот определен во став 1 од овој член.

Член 8

(1) Одобрението издадено од Агенцијата ги содржи роковите за преземањето на управувањето со пензиското друштво и во неа се определува временскиот период во кој оваа постапка треба да се заврши.

(2) Пензиското друштво на кое му е издадено одобрение може да побара од Агенцијата продолжување на рокот со цел да го изврши присоединувањето.

Член 9

По добиеното одобрение од Агенцијата, пензиското друштво ја известува Агенцијата за уписот во Централниот регистар на Република Македонија во рок од 30 дена од извршениот упис на присоединувањето.

III. Присоединување на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови

Член 10

(1) Во случај на присоединување на друштва за управување со задолжителни пензиски фондови, задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото кое се присоединува, се присоединува со задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото кон кое се врши присоединувањето.

(2) Во случај на присоединување на друштва за управување со доброволни пензиски фондови, доброволниот пензиски фонд со кој управува друштвото кое се присоединува, се присоединува со доброволниот пензиски фонд со кој управува друштвото кон кое се врши присоединувањето.

(3) Во случај на присоединување на друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото кое се присоединува, се присоединува со задолжителниот пензиски фонд со кој управува

друштвото кон кое се врши присоединувањето а доброволниот пензиски фонд се присоединува со доброволниот пензиски фонд со кој управува друштвото кон кое се врши присоединувањето.

Член 11

(1) Присоединувањето на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд ќе се изврши на датумот на присоединување истовремено со присоединувањето на пензиското друштво.

(2) Од пензиско друштвото кое се присоединува и пензиско друштвото кон кое се врши присоединување нема да биде побарано да спроведат постапка на ликвидација или слична постапка, согласно Законот за трговски друштва.

Член 12

На датумот на присоединување:

- пензиското друштвото кое се присоединува станува дел од пензиското друштво кон кое се врши присоединување;

- задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кој се присоединува, станува дел од задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кон кој се врши присоединување.

Член 13

Во периодот утврден во член 7 од овој правилник, пензиското друштвото кон кое се врши присоединување и пензиското друштвото кое се присоединува треба да извршат усогласување на регистрот на членови и осигурители на пензиското друштво кон кое се врши присоединување со регистарот на членови и осигурители на пензиското друштвото кое се присоединува.

Член 14

На сите лица кои имаат индивидуална сметка, доброволна индивидуална сметка и професионална сметка во задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кој се присоединува, ќе им бидат пренесени сметките (евиденцијата и средствата) во задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд управуван од пензиското друштво кон кое се врши присоединување.

Член 15

(1) Пензиско друштвото кон кое се врши присоединување ги презема сите права и обврски на пензиско друштвото кое се присоединува, и е правен наследник на пензиско друштвото кое се присоединува.

(2) Задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кон кој се врши присоединувањето ги презема сите права и обврски на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кој се присоединува, и е правен наследник на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кој се присоединува.

(3) Друштво кон кое се врши присоединувањето повторно не потпишува договори за членство со членовите на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд кои се веќе потпишани од пензиското друштво кое се присоединува.

Член 16

Доколку како резултат на присоединувањето дојде до прекршување на законските ограничувања во врска со инвестирањето, новото пензиско друштво треба во период од шест месеци од датумот на присоединувањето да се усогласи со законските одредби.

IV. Чувар на имот

Член 17

(1) Пред присоединувањето друштвата кои се присоединуваат преземаат активности по присоединувањето да има еден чувар на имот назначен да ги чува средствата на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кон кој се врши присоединување.

(2) Промената на чуварот на имот ќе биде направена на начин кој ќе обезбеди континуитет во обврските кои чуварот на имот ги има врз средствата на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд.

(3) Доколку договорот со чуварот на имот се раскине како резултат на присоединувањето, чуварот на имот ќе ги пренесе средствата кои ги чува, заедно со целата документација во врска со неговите обврски, во период определен меѓу договорните страни, но без непотребно одложување.

Член 18

На датумот на присоединување, средствата на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кој се присоединува ќе бидат пренесени на чуварот на имот на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кон кој се врши присоединување.

V. Известување на членовите и осигурителите

Член 19

(1) Пред присоединувањето, пензиското друштво кон кое се врши присоединување треба да испрати писмено известување до сите членови и осигурители.

(2) Известувањето од став 1 од овој член треба да биде испратено во рок од 60 дена од добивањето на одобрението од Агенцијата но не покасно од датумот на присоединување.

(3) Известувањето треба да ги содржи најмалку следните информации:

- назив на пензиското друштво и задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд кон кое се врши присоединување;
- дата на присоединување;
- податоци за постапката за присоединување;
- изјава со која се потврдува дека присоединувањето нема да има неповолно влијание врз членовите и осигурителите кои произлегуваат од присоединувањето;
- изјава која се однесува на можноста на премин во друг задолжителен и/или доброволен пензиски фонд и пренос на средствата, на членовите и осигурителите, од пензиското друштво и постапката и роковите во кои тоа можат да го сторат;
- изјава во која им се укажува на членовите и осигурителите дека надоместоците согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, на пензиските друштва или фондови кои нормално се однесуваат на пренос на средства и премин во друг задолжителен и/или доброволен пензиски фонд нема да се однесуваат на преносот и преминот во случај на присоединувањето;
- податоци кои се однесуваат на пренос на сметките и сметководствените единици во задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд; и
- податоци за пензиското друштво (адреса, телефон).

Член 20

Пред присоединувањето, пензиското друштво кон кое се врши присоединување ќе ја објави во еден од најтиражните дневни весници во Република Македонија, и на својата веб страна:

- содржината на одобрието за присоединување издадено од Агенцијата и
- податоците утврдени во член 19 од овој правилник.

VI. Завршна одредба

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.01-1558/10
20 октомври 2008 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.